



**"Првопрестолни меѓу апостолите и учители на Вселената, молете Го Владетелот на сите, да ѝ даде мир на Вселената, а на нашите души - голема милост".
"Македонијо, Македонијо, Македонијо, избрана од Господа земјо, прво зрно на надежта... Мајко на Првата црква".**

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Деновиве Македонската православна црква ја остварува својата света должност и ги прославува големите проповедници на Божјото Слово, синовите на Светлоста, очевидците на спасителното дело на Господ Исус Христос, Големите Христови апостоли. Тие се непресушен извор на нашата света вера и сведоци на нашата македонска историја. Свети Апостол Павле со својата проповед на Евангелието во Македонија, заедно со Лука, Сила и Тимотеј, ја овековечил нашата библиска земја, го ове-

ковечил нашиот народ. Отвори ново небо за Македонија. Го разгоре пламенот на светоста и меѓу нашиот народ: "Македонијо, Македонијо, Македонијо, избрана од Господа земјо, прво зрно на надежта... Мајко на Првата црква". (Се мисли во Европа и на Балканот.)

На 12 јули им се оддава почит на големите Христови Апостоли, светите првопрестолни Петар и Павле (Петровден), а на 13 јули се слави Соборот на Дванаесетте Христови Апостоли и повторно Свети Апостол Павле-Павловден.

"Првопрестолни меѓу апостолите и учители на Вселената, молете Го Владетелот на сите, да ѝ даде мир на Вселената, а на нашите души - голема милост". (тропар на празникот Петровден)

Свети Апостол Петар, син на Јона, брат на Светиот Апостол Андреј Првовопиканиот. Роден е во градот Витсаида, во Светата Земја. Бил сиромашен рибар. Првото име му било Симон, но Господ го нарекол Кифа, што значи Петар - камен (карпа): "Ти си Петар и на тој камен ќе ја изградим Црквата Своја и вратите на пеколот нема да ја надвладаат". Тој прв од учениците со силна вера (цврста како камен), го познал Господ и му рекол: "Ти си Христос, Синот на Живоит Бог". Горко се каел за својот грев што откажал дека го познава Исус, кога бил издаден од Јуда, но милостивиот Бог му простил. По неговата прва проповед во Ерусалим се крстиле 3.000 луѓе, а по втората проповед 5.000 луѓе. Проповедал во Палестина, Мала Азија, Италија, Илирија и на други места. Бил наречен апостол на Јудејците, затоа што најмногу проповедал меѓу Јудејците. Со името на Христос правел чуда, лекувал болни. Го воскреснал девојчето Тавита, и за спомен



на тоа чудо, во Светата Земја е изграден манастир, каде поклонците му оддаваат почит на овој Апостол и го прославуваат Господ. Свети Петар ни остави две посланија. Преку нив остава порака дека христијаните како новозаветен Божји народ треба да врват по трагите на Христа: "Но,

тување, очекуваме ново небо и нова земја, на кои ќе се настане правда". Беззакониот Ирод го фрлил апостолот в затвор, но Божјиот ангел му ги ослободил рацете од веригите и тој продолжил да го проповеда Евангелието. Царот Нерон, во Рим го осудил Апостол Петар да биде расп-

"НИЕ СМЕ ПРАТ КАКО БОГ ДА З

вие сте род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги восвестите совршенствата на Оној Кој ве повикал од темнина во Својата чудна светлина; ...сега сте народ Божји; ...сега сте помилувани". Тој ни пишува за жртвата Христова: "Тој не направи грев,... Тој сам ги изнесе нашите гревоци на дрвото со телото Свое, та за гревовите да умреме, а да живееме за правдата: преку Неговата рана се исцеливте".

Во своето Второ Послание зборува за Божјото ветување: "Но, ние, според Неговото ве-

"Koj њe нe одвои од љубовта Bo`ja: taga li, nevolja li, ili gonewe, glad li, ili golotija, opasnost li ili me-? Oti sigurno znam deka ni smrtta, ni `ivotot, ni angelite, ni vlastite, ni silite, ni sega{ nosta, ni idninata, ni viso-inata, ni dlabo-inata, nitu, pak, nekoja druga tvar њe mo`e da нe оддели од љубовта Bo`ja во Hrista Isusa, na{ iot Gospod".



**СВ. ПРВОВРХОВНИ АПОСТОЛИ
ПЕТАР И ПАВЛЕ**

нат на крст. Апостолот ги измолил целатите да го распнат наопаку, зашто сметал дека е недостоен да умре како Христос. Настрадал во 67 година, во исто време со Апостол Павле.

Свети Апостол Павле се родил во градот Тарс во Мала Азија. Прво се викал Савле.

јанството од границите на Арабија до Шпанија, а најмногу меѓу незнајбошците поради што бил наречен апостол на незнајбошците. Ја организирал Црквата на многу места.

Ни оставил 14 посланија. Во едно од нив зборува: "Кој ќе нè одвои од љубовта Божја: тага ли, неволја ли, или

апостол на Исуса Христа по волја Божја, ...Да Му благодариме на Бога, Кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа, и преку нас го шири мирисот насекаде, по кој Го познаваме Самиот Него. Зашто ние сме Христов мирис пред Бога за оние кои се спасуваат, и за оние кои гинат; на едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот ...Па, така ние сме пратеници место Христа, како Бог да зборува преку нас".

Апостолот Павле го зел со себе ученикот Тимотеј и Евангелието го пренеле од Азија во Европа. Кога пристигнале во Троада, Павле имал видение: "Преку ноќта имаше Павле видение: стоеше пред него еден човек, Македонец, кој го молеше и му велеше: "Премини во Македонија и помогни ни!" Веднаш тргнале за Македонија, бидејќи разбрале дека Господ ги повикал таму за да го проповедаат Евангелието. Таму ја крстиле богобојазливата Лидија, која поверувала во Господа и нејзиното семејство. Свети Павле и неговите соработници го проповедале Евангелието во Македонија, Европа и Азија и во други краишта на светот. Еврејските старешини го замразиле Апостол Павле, го затвориле и го мачеле. Го предале на Римјаните и за време на владеењето на Нерон бил исечен со меч.

Собор на Светите Дванае-

бовта Божја и Бог ги осветил со Својата вистина. Христос им го предал Божјото слово и светот ги замразил. Еве како го завршиле земниот живот овие свети, храбри и најкорисни луѓе во христијанската и светската историја: Андреј - распнат, Петар - распнат наопаку, Јаков Заведеев - исечен, Јаков Алфеев - распнат, Јован Богослов - упокоен чудно, Филип - распнат, Вартоломеј - распнат, одран потоа исечен; апостол Матеј (евангелист) - изгорен, Тадеј - распнат, Симон Зилот - распнат, апостол Матиј - каменуван и мртов исечен со секира, Павле - исечен со меч.

"Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предадат на судовите, и по синагогите нивно ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради Мене, за да сведочите пред нив и пред незнајбошците... и ќе бидете омразени од сите заради Моето име, но кој претрпи до крај, ќе биде спасен", им зборувал Господ Исус Христос на Своите Дванаесет апостоли. (Мат. 10, 17-18, 22)

Тие издржале до крај и Господ станал нивно прибежиште од род во род. "Дури уште пред да се појават горите, и пред создавањето на земјата и на Вселената, отсекогаш и засекогаш Ти постоиш", Господи. (Псал. 89, 1-2)

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

ЕНИЦИ МЕСТО ХРИСТА, БОРУВА ПРЕКУ НАС"

Бил учен фарисеј и голем прогонувач на христијаните. На пат кон градот Дамаск "наеднаш кон обзеде светлина од небото" од која ослепел, паднал на земјата и слушал глас од небото: "Савле, Савле, зошто Ме гониш?... Јас сум Исус, Кого Го гониш ти". Во Дамаск, Апостол Ананије, испратен од Бога, му помогнал да прогледа, го крстил и е наречен Павле. Со помош на благодетта на Светиот Дух, Павле сосема се променил и станал силен проповедник и ревносен бранител на Христовата наука. Го проповедал христи-

јанството од границите на Арабија до Шпанија, а најмногу меѓу незнајбошците поради што бил наречен апостол на незнајбошците. Ја организирал Црквата на многу места. Ни оставил 14 посланија. Во едно од нив зборува: "Кој ќе нè одвои од љубовта Божја: тага ли, неволја ли, или гонење, глад ли, или голотија, опасност ли или меч? Оти сигурно знам дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту силите, ниту сегашнината, ниту иднината, ниту височината, ниту длабочината, ниту, пак, некоја друга твар ќе може да нè оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ". Тој за себе напишал дека е "сведок на Христовите страдања и соучесник на славата која ќе се открие".

Христовите апостоли биле мачени, фрлени в затвор, но не паѓале со духот: "Павле,

сет Апостоли - Исус избрал 12 апостоли за да го проповедаат Евангелието: "Првиот Симон, кого го нарече Петар; па Јаков Заведеев и брат му Јован, на кои им даде име Воанергес, што значи: синови на громот; потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски, кој и го предаде". (Марко 3, 14-19) Бидејќи останале 11 ученици, избран е дванаесеттиот, Матиј.

Христовите апостоли го проповедале Евангелието на правдата, ги зачувале Божјите заповеди, останале во љу-

Манастир "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

www.sisveti.com.mk